



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НА

СЛУЖБЕНИ

МАКЕДОНСКИ

ЧИСЛО

ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 19 октомври 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-0102.

492.

Врз основа на чл. 81 ст. 3 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Член 1

Во членот 28 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54) ставот втор се дополнува и гласи:

„Советот може да определи во работата на одделни одбори и комисии да учествуваат, како постојани советодавни членови, одделни членови на републичките извршни совети, сојузни државни секретари, директорот на Сојузниот завод за стопанско планирање, гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, други виши службеници на сојузните државни органи и функционери на самоуправните установи и организации.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 374

11 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

493.

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И СТОПАНСТВО

Член 1

Институтот за меѓународна политика и стопанство е самостојна научна и истражувачка установа. Седиштето на Институтот е во Белград.

Член 2

Институтот за меѓународна политика и стопанство:

1) присобира и средува податоци за прашањата на меѓународната политика и стопанство во светот, како и податоци за основните прашања на политиката и стопанството на странските земји;

2) го проучува развитокот на меѓународната политика и стопанство во светот;

3) им дава на државните органи и установи на нивно барање податоци и мислење за поодделни прашања од својот делокруг;

4) соработува со сличните установи и организации во земјата и странство, како и со меѓународните организации што се занимаваат со прашања на меѓународната политика и стопанство;

5) соработува со Државниот секретаријат за надворешни работи во приспособување документацијата од областа на меѓународната политика и стопанство;

6) соработува со Државниот секретаријат за надворешни работи по прашањето за наобразба на кадровите коишто се приготвуваат за служба на надворешните работи нарочно приправничките кадри и за таа цел организира курсеви.

Член 3

Со Институтот управува Советот на Институтот. Претседателот и членовите на Советот ги именувa Сојузниот извршен совет на време од три години.

Член 4

Советот го утврдува планот за работа, ги определува општите смерници на научната и стручната активност, ја претресува општата состојба и резултатите на дејноста на Институтот и врши други работи определени со оваа уредба.

Член 5

Институтот има редовни и дописни членови.

Членови на Институтот можат да бидат научните и стручните работници, како и установите и организациите што се занимаваат со проблемите на политиката и стопанството.

Членовите на Институтот ги избира Советот на Институтот. Само истакнати научни работници можат непосредно да се избираат за редовни членови.

Редовните и дописните членови на Институтот имаат право да држат предавања во Институтот, да му ставаат на Советот предлози во поглед проблемите со кои Институтот се занимава или за начинот на неговата работа. Членовите учествуваат во соодветните дејности на Институтот и вршат други должности определени со Статутот.

Член 6

Со работата на Институтот раководи директор. Директорот го назначува и сменува Сојузниот извршен совет.

Директорот по положба е член на Советот и врши должност секретар на Советот.

Член 7

Во Институтот се формира управен одбор.

Управниот одбор има девет членови.

Директорот на Институтот е претседател на управниот одбор.

Членовите на управниот одбор ги избира Советот и научните и стручните соработници на Институтот. Со статутот на Институтот се определува бројот на членовите на управниот одбор што ги избира Советот и бројот на членовите што ги избираат научните и стручните соработници од својата средина.

Член 8

Управниот одбор решава за основните прашања на внатрешната организација и на методот на работата, ја ускладува работата на организационите единици на Институтот, решава за приговорите на службениците против отказот даден од страна на директорот и против другите решенија за службеничките односи што ги донесува директорот, и претресува други прашања од значење за текущата работа на Институтот што ќе ги определи статутот или Советот.

Член 9

Институтот има потребен број научни и стручни соработници и службеници.

Избирањето на научни соработници го врши Советот според прописите за давање звањето научен соработник. Другите службеници ги назначува и за нивните службенички односи решава директорот.

За назначување и престанок на службата на стручните соработници потребна е согласност од управниот одбор.

Член 10

Институтот има одделча претсметка на приходите и расходите во составот на претсметката на Сојузниот извршен совет.

Директорот е наредбодавец за извршување на претсметката.

Член 11

Институтот е должен во рамките на својот делокруг и планот на работата да ги проучи определениите прашања што ќе му ги стават во задача, надлежните одбори на Сојузната народна скупштина и Сојузниот извршен совет, како и Државниот секретаријат за надворешни работи, и по нивно барање да приготви потребна документација.

За поединечните барања од други државни органи, установи и организации за добивање мислење и документација решава директорот. Директорот ќе побара мислење, а по поважните прашања и одлука од управниот одбор, ако овие барања предизвикуваат одделно и подолго ангажирање на Институтот односно на поодделни негови организационски единици.

Член 12

Институтот има свој статут што го донесува Советот на институтот со согласност од Сојузниот извршен совет.

Статутот содржи одредби за организацијата и работењето на Институтот.

Член 13

Уредбата за оснивање Институтот за меѓународна политика и стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 107/47) се укинува, а институтот основан со таа уредба е должен да ја сообрази својата организација и работа кон одредбите на оваа уредба и кон статутот.

Секретарот на Сојузниот извршен совет ќе се грижи за извршувањето на оваа уредба и за обезбедувањето на материјалните средства за работа на Институтот.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 371

11 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

494.

Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, а во врска со одделот 3 главата XXVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ШУМАРСТВОТО И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТИЕ ФОНДОВИ

I. Општи одредби

Член 1

Фондови за унапредување на шумарството (во натамошниот текст: фондови) должни се да осниваат народните републики, автономните единици и околиите на чие подрачје има шуми.

Фондовите од претходниот став се осниваат со цел да се прибавуваат средства за финансирање мерките и работите за унапредување на шумарството, според одредбите од оваа уредба.

Член 2

Со републичкиот фонд и со фондот на автономната единица управува органот што ќе го определи републичкиот извршен совет односно извршниот совет на автономната единица.

Со околискиот фонд управува органот што ќе го определи народниот одбор на околицата.

Член 3

Фондовите се правни лица и тие за своите обврски одговараат со сите свои средства.

Член 4

Средствата на фондовите се употребуваат за давање дотации за финансирање работите за унапредување на шумарството, како и за непосредно финансирање на тие работи.

Член 5

Средствата на фондот не можат да се употребуваат за други цели освен за унапредување на шумарството.

Член 6

Средствата на фондовите се употребуваат за унапредување на шумарството врз основа на програмата за работите која се донесува според одредбите од оваа уредба.

Програмата од претходниот став ги опфаќа работите на унапредување шумарството што ќе се изведуваат во текот на една или повеќе години.

Член 7

За секоја година мора да се донесе претсметка на приходите и расходите на секој фонд.

Претсметката на приходите и расходите на фондот се составува врз основа на програмата за работите за унапредување шумарството.

Член 8

Со правилата на фондот поблиску се определува начинот за управување со фондот и работењето на фондот.

Член 9

Програмата на работите за унапредување на шумарството, претсметката на приходите и расходите и правилата на фондовите ги предлагаат органите на управувањето со фондот, а ги одобрува надлежниот извршен совет односно народниот одбор на околицата.

Член 10

Фондовите не можат да вршат никаква самостојна стопанска дејност.

II. Средства на фондот и нивна намена

Член 11

Средствата на фондовите се формираат:

1) од придонесите или приходите што се определуваат со сојузниот и со републичките општествени планови, со општествените планови на авто-

номните единици и со општествените планови на околиите;

2) од постојаните извори на приходите што ќе бидат определени со сојузни прописи;

3) од дотации или подароци;

4) од интересите на средствата на фондовите вложени при банката;

5) од други приходи на фондовите;

6) во исклучителни случаи, од средствата наменети за потребите на народната одбрана.

Член 12

Банката при која се уплатуваат приходите од кои се издвојува придонесот за фондовите за унапредување на шумарството односно банката што ги наплатува приходите што им припаѓаат на фондовите, должна е да ги пресметува и уплатува овие приходи во корист на фондовите.

Ако приходите што им припаѓаат на фондовите не ги наплатува банката, тие приходи се должни да ги уплатуваат во корист на фондовите оние органи што се надлежни за илне наплата.

Член 13

Средствата на фондовите се вложуваат при Народната банка на ФНРЈ односно при комуналната банка.

Органот на управувањето со фондот е должен да им испрати на банките од претходниот став одобрена претсметка на приходите и расходите во срок од 15 дена од денот на одобрувањето на претсметката, заради извршување.

Член 14

Средствата на фондовите можат да се употребат:

1) за финансирање на инвестициите во шумарството, и тоа првенствено за изградба на комуникации;

2) за проширување поврнините со видови дрвја од висок прираст;

3) за изградба на куќи за пазачи на шумите;

4) за пошумување и мелiorација;

5) за отстранување шумските болести и штетници од големи размери;

6) за помагање на научните истражувања во шумарството;

7) за давање дотации на оние шумски стопанства, чии расходи се поголеми од приходите.

III. Управување со фондовите

Член 15

Органот на управувањето со фондот:

1) донесува правила на фондот;

2) донесува програма за спроведување мерки и за извршување работите со цел за унапредување на шумарството;

3) предлага годишна претсметка на приходите и расходите на фондот;

4) предлага завршна сметка на фондот за секоја година;

5) ги определува условите под кои поодделни стопански и други организации или други корисници ги употребуваат средствата на фондот;

6) врши надзор над употребата на средствата на фондот;

7) расправува и донесува заклучоци за сите други начелни прашања во врска со работењето на фондот;

8) врши и други работи во врска со управувањето на фондот согласно правилата на фондот.

Член 16

Ако оснивачот на фондот има именувано управен одбор на фондот како единствен орган на управувањето, управниот одбор на фондот ги врши сите работи приведени во чл. 15 од оваа уредба, како и други работи во врска со управувањето со фондот определени со правилата на фондот.

Ако оснивачот на фондот ги има определено како органи на управувањето со фондот комората или друг колективен орган, кој за непосредно управување со фондот именува управен одбор на фондот,

со правилата на фондот ќе се определи кои работи ќе врши управниот одбор на фондот, а кои поширокиот форум на органот за управување со фондот.

Член 17

Фондот пред трети лица го претставуваат лицата што ќе ги определи органот за управување со фондот односно лицето определено со правилата на фондот.

IV. Составување и извршување на претсметката на приходите и расходите и на завршните сметки на фондовите

Член 18

Претсметката на приходите и расходите на фондот се составува според прописите за составување претсметки на приходите и расходите на државните органи и установи.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да издаде одделни упатства за составување претсметки на приходите и расходите на фондовите за унапредување на шумарството.

Член 19

Без одобрените претсметки на приходите и расходите на фондовите не можат да се вршат никакви исплати на товар на средства на фондовите.

Член 20

Наредбодавец за извршување на претсметката на приходите и расходите на фондот е лицето што ќе го определи органот на управувањето со фондот.

Органот за управувањето со фондот може да го пренесе наредбодавното право за извршување претсметката на фондот за поодделни намени на лицето што стои на чело на установата за одгледување и за експлоатација на шумите, или на лицата што се на чело на други организации на кои им се доделени средства на фондот.

Член 21

Органот на управувањето со фондот може со договор со органот, со установата или со организацијата на кои им дава средства да ги определи условите под кои доделените средства ќе се трошат.

Член 22

Во поглед извршувањето на претсметката на приходите и расходите и составувањето на завршните сметки на фондовите согласно ќе се применуваат одредбите од Уредбата за извршување на буџетите и за сметководственото работење на државните органи и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55), доколку со оваа уредба не е определено поинаку.

Член 23

Измена на намената и височината на средствата определени со претсметката на приходите и расходите на фондот може да врши самиот орган на управувањето со фондот до износот што ќе го определи надлежниот извршен совет односно народниот одбор на околицјата. Измена на намената и на височината на средствата над тој износ може да се врши само по одобрение од надлежниот извршен совет односно народниот одбор.

Член 24

Тримесечните планови за извршување претсметката на приходите и расходите на фондот ги одобрува надлежниот извршен совет односно народниот одбор на околицјата.

Член 25

Органите, установите и организациите на кои им се доделуваат средства на фондот со цел да се извршат работите и мерките за унапредување на шумарството должни се да ги евидентираат на одделните сметки примените средства на фондот.

Органите, установите и организациите на кои им се доделуваат средства на фондот со цел да се извршат работите и мерките за унапредување на

шумарството по истекот на годината поднесуваат пресметка за трошењето на средствата на фондот.

Член 26

Работењето на фондот за минатата година се заклучува секоја година на 31 декември.

Во текот на минатата година непотрошените средства на фондовите се пренесуваат во наредната година. Неисплатените обврски на фондот од минатата година се исплатуваат на товар на средствата на фондот во наредната година.

Член 27

Органот на управувањето со фондот е должен најдоцна до 15 март секоја година да донесе завршна сметка на фондот за минатата година.

Завршната сметка донесена според претходниот став је одобрува надлежниот извршен совет односно народниот одбор на околицата.

Член 28

Контрола над употребата на средствата на фондовите врши финансиската инспекција. Контрола на употребата на средствата на фондовите добиени од претсметката на расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана врши, покрај финансиската инспекција, и надлежниот воен орган.

Надлежниот извршен совет односно народниот одбор може да го запре извршувањето на претсметката на фондот ако утврди дека органот на управувањето со фондот не ги употребува средствата за целите определени со општествените планови, со одредбите од оваа уредба и со правилата на фондот.

V. Преодни и завршни одредби

Член 29

Одредбите од оваа уредба важат и за веќе основаните фондови на општините, ако тие фондови постојат и по влегувањето во сила на Општиот закон за уредување на општините и околиците.

Работите кои според одредбите од оваа уредба ги врши народниот одбор на околицата во поглед на околинскиот фонд ќе ги врши народниот одбор на општината во поглед на фондот на општината.

Член 30

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 372

11 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

495.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКА СТРУКА ВО ГЕОДЕТСКАТА СЛУЖБА

I. Звања и распоред на звањата во платните разреди

Член 1

За службениците од геодетската струка кои се на работа во државната геодетска служба постојат следните звања:

- 1) геодетски цртач,
- 2) картографски цртач,
- 3) геодетски помошник,
- 4) катастарски референт,
- 5) геоматар,
- 6) геодетски инженер.

Покрај звањето геоматар и геодетски инженер може да се додаде ознака на специјалноста: картограф, фотограметрист или гравиметрист.

Член 2

За звањето геодетски и картографски цртач потребна е непотполна средна школа и положен испит за тоа звање.

За звањето геодетски помошник потребна е непотполна средна школа и едногодишен курс за тоа звање со положен завршен испит на курсот.

За звањето катастарски референт потребна е потполна, односно непотполна средна школа и положен стручен испит за тоа звање.

За звањето геоматар потребна е потполна геодетска средна техничка школа (геодетски отсек од среднотехничка школа) или двогодишен геодетски отсек, односно двогодишен курс со положен извршен испит на курсот на технички факултет или високата школа во ранг на факултет и положен стручен испит за звањето геоматар.

За звањето геодетски инженер потребен е завршен геодетски отсек на технички факултет и положен стручен испит за тоа звање.

Член 3

Звањата од претходниот член се распоредуваат во следните платни разреди:

- 1) звањето геодетски цртач, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XIX до XIII платен разред заклучно;
- 2) звањето картографски цртач, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XIX до XII платен разред заклучно;
- 3) звањето геодетски помошник, од XIX до XII платен разред заклучно;
- 4) звањето катастарски референт, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XIX до XII платен разред заклучно (непотполна средна школа), односно од XVI до VIII платен разред заклучно (потполна средна школа);
- 5) звањето геоматар, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XVI до VIII платен разред заклучно.
- 6) звањето геодетски инженер, вклучувајќи ги и приправниците за ова звање, од XIV до VI платен разред заклучно.

Член 4

Лицата што првпат стапуваат во геодетската служба, а имаат школски и други квалификации од чл. 2 од оваа уредба, се примаат во службата како приправници (освен службениците во звањето геодетски помошник) и се распоредуваат во почетните платни разреди на соодветните звања.

Приправничкиот стаж трае три години.

Приправникот може да полага стручен испит откако ќе наврши две години приправничка служба (стаж).

По положениот стручен испит и навршениот стаж приправникот се назначува во соодветното звање и се распоредува во наредниот платен разред од тоа звање.

II. Напредување на службениците

Член 5

Службениците на работа во државната геодетска служба, чии звања се опфатени со чл. 1 од оваа уредба, напредуваат во основната плата со добивање повисоко звање, повисок платен разред или со добивање периодски повишици.

Член 6

Во истото звање службениците на работа во државната геодетска служба редовно напредуваат во повисоките платни разреди по секои три години служба.

Ако старешината наоѓа дека службеникот имал слаб успех во работата и дека поради тоа не заслужува да биде унапреден во повисок платен разред, ќе побара комисијата за службенички прашања од чл. 41 од Основната уредба за звањата и

платите на службениците на државните органи да поведе постапка за давање оценка за работата на службеникот.

Ако комисијата ќе даде неповолна оценка, службеникот останува во истиот платен разред уште една година. По истекот на овој срок може одново да се поведе постапка за давање оценка за работата на службеникот.

Против решението донесено според претходниот став, службеникот има право на жалба до надлежниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 7

Службеникот во звањето катастарски референт кој има потполна средна школа и службеникот во звањето геометар можат да бидат унапредени во XI платен разред, ако во XII платен разред поминат три години и ако положат одделен испит за унапредување во XI платен разред.

Службениците од претходниот став кои се истакнуваат со особени квалитети, а положили одделен испит, можат да бидат унапредени во XI платен разред и пред рокот од претходниот став, ако имаат најмалку осум години служба.

Службениците кои се унапредени во XI платен разред според претходните ставови можат натаму да напредуваат до VIII платен разред заклучно.

Член 8

Службеникот во звањето геодетски инженер кој има три години служба во X платен разред, може да биде унапреден, во истото звање, во IX платен разред, ако покажал поголема способност во вршење на посложени работи од своето звање.

Исклучително, службениците од претходниот став кои се истакнуваат со особени стручни квалитети можат да бидат унапредени во IX платен разред, ако имаат најмалку осум години служба.

Член 9

Службениците на работа во државната геодетска служба се унапредуваат во звањето советник или виши советник сообразно одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Член 10

Службениците кои ќе поминат три години служба во највисок платен разред на своето звање, а не бидат унапредени во повисоко звање, односно во повисок платен разред (чл. 7 и 8), добиваат периодска повишица.

Периодските повишици се даваат секои три години служба и изнесуваат месечно:

- 1) 400 дин. во XIII и XII платен разред,
- 2) 500 дин. во X и VIII платен разред,
- 3) 700 дин. во VI платен разред.

Периодските повишици се даваат по службена должност.

Ако со унапредувањето во повисоко звање службеникот би добил помала плата од платата што ја имал со добиените периодски повишици, ја задржува и натаму дотогашната плата.

III. Преодни и завршни одредби

Член 11

Службеникот во звањето геодетски цртач кој има XIV платен разред и службеникот во звањето картографски цртач, геодетски помошник и катастарски референт со непотполна средна школа, кои имаат XIII платен разред, а според признаените години на службата ги исполнуваат условите за повисок платен разред, ќе се унапредат во XIII односно XII платен разред.

Член 12

Службениците во звањето катастарски референт со потполна средна школа кои врз основа на чл. 17 од Правилникот за звањата и платите на службениците од геодетска струка во геодетската служба се преведени во X платен разред на 1

април 1952 година, а можеле тогаш, според годините на службата признаени за напредување, да бидат преведени во IX платен разред, ќе се унапредат со 1 април 1955 година во VIII платен разред.

Член 13

Исклучително од одредбата на чл. 3 точ. 5 од оваа уредба, службениците во звањето геометар кои до 6 април 1941 година завршиле двегодишен геодетски отсек, односно геодетски курс со завршен испит на курсот на технички факултет или висока школа во ранг на факултет во земјата или во странство (со нострифицирани дипломи) се распоредуваат според годините на службата до VII платен разред заклучно.

Службениците од претходниот став кои до влегувањето во сила на оваа уредба поминале три години во VIII платен разред ќе се унапредат во VII платен разред по завршената трета година на службата во VIII платен разред, ако не се применат одредбите од чл. 6 ст. 2 и 3 од оваа уредба.

Член 14

Во сето друго на службениците чии звања се опфатени со чл. 1 од оваа уредба ќе се применуваат одредбите од Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи.

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува сојузниот државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 15

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Правилникот за звањата и платите на службениците од геодетската струка во геодетската служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/52).

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 373

11 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

496.

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за државните службеници, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ПЛАТИТЕ НА УМЕТНИЦИТЕ И ПОМОШНИОТ УМЕТНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

Член 1

Во чл. 14 од Уредбата за работните односи и платите на уметниците и помошниот уметнички персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/52) по ст. 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат:

„Членовите на оперски хор кои имаат најмалку средна музичка школа се распоредуваат од XV до VII платен разред заклучно.

Исто така, членовите на оперски хор кои немаат средна музичка школа, а се истакнуваат гласовно, со музикалност и сценски способности и се оспособени за водач на делница, можат со решение на управникот на театарот во согласност со комисијата во која влегуваат: директорот на операта, еден диригент, еден солист на операта и претставник на синдикалната организација — да се распоредат според годините на службата од XV до VII платен разред заклучно.

Сегашните ст. 3, 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6, 7 и 8.”

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 375

11 октомври 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

497.

Врз основа на чл. 13 од Законот за спроведување на Уставниот закон и чл. 8 од Законот за движење на границата, издавам

НАРЕДБА

ЗА СЕИДБАТА НА КУЛТУРИ ВО ПОТЕСНИОТ ДРЖАВЕН ГРАНИЧЕН ПОЈАС

1. Во граничните сектори што се над 800 метра надморска височина во потесниот државен граничен појас широк 10 метра се забранува сеидбата на сите селско-стопански култури, та и на бели жита. Во останатиот дел на потесниот државен граничен појас во овие сектори позволена е сеидба на сите селскостопански култури.

2. Во граничните сектори што се под 800 метра надморска височина во потесниот државен граничен појас широк 3 метра се забранува сеидба на сите селскостопански култури. Во појасот широк 50 метра долж државната граница позволена е сеидба на сите селскостопански култури, освен пченка, сончоглед и хмељ. Надвор од овој појас позволена е сеидба на сите селскостопански култури.

3. Покрај граничните реки: Дунав, Мура, Тимок и Бојана во појасот широк 20 метра, сметајќи од брегот на реката, позволено е сеене на ниски селскостопански култури, вклучувајќи ги и белите жита. Надвор од овој појас дозволено е сеене на сите селскостопански култури.

Во секторот каде Дунав е гранична река позволено е во потесниот државен граничен појас сеене на сите селскостопански култури.

Долж граничните реки во потесниот државен граничен појас позволено е сеене на дрвсреди со цел да се спречи одронувањето на речните брегови.

4. Во потесниот државен граничен појас во кој според точ. 1 и 2 од оваа наредба не смеат да се сејат селскостопански култури, сопствениците на земјиште имаат право да косат сено, а должни се веднаш по косењето да го отстранат од односното подрачје.

5. Во потесниот државен граничен појас широк 100 метра сопствениците на имот се должни, по барање од надлежната команда на граничната единица, на засеаните површини да остават слободна патека широка еден метар за движење на граничните патроли.

6. Времето за вршење работите во овој појас ќе се регулира со наредба на локалните органи за внатрешни работи.

7. За прекршок на одредбите од точ. 1 до 5 од оваа наредба сторителот ќе се казни со парична казна до 5.000 динари.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9032

1 септември 1955 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

498.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД ПОСТОЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

По повод Десетгодишнината од постоењето на Организацијата на Обединетите нации, на 24 октомври 1955 година ќе се пушти во оптек пригодна марка од 30 динари.

Сликата на марката го прикажува Споменикот на мирот подигнат пред зградата на Организацијата на Обединетите нации во Њујорк, во црна боја врз сина основа. Под цртежот стои „Југославија“ — со латиница, во горниот десни агол е ознаката на вредноста „30“, а во левиот горни агол цртан е амблемот на Организацијата на Обединетите нации. Врз горниот дел од марката цртани се иницијалите „ОУН“ и jubиларните години „1945—1955“. Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до потроцувањето, а за франкирање поштенски пратки ќе важи до рокот што ќе се определи со дополнително решение.

Бр. 8713

12 октомври 1955 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите
и телефоните

Го застапува
Генералниот директор
Помошникот,
Владимир Шенк, с. р.

499.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ СПРОВОДНИЦИ ИЗОЛИРАНИ СО ПОЛИВИНИЛ МАСА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Телекомуникации | |
| Ознаки на спроводниците и кабелите | JUS N.C0.005 |
| 2. Електроенергетика | |
| Ознаки на водовите | JUS N.C0.006 |
| 3. Испитување на електрични водови — изолирани спроводници и кабели со изолација и плашт од поливинил-хлорид | JUS N.C0.030 |
| 4. Телекомуникации | |
| Телефонски монтажаен тел со PVC изолација TM 20 | JUS N.C2.220 |
| 5. Телекомуникации | |
| Телефонски инсталационен тел со PVC изолација TI 20 | JUS N.C2.420 |
| 6. Електроенергетика | |
| Изолиционен вод изолиран со PVC маса P | JUS N.C3.200 |
| 7. Електроенергетика | |
| Инсталационен вод изолиран со PVC маса (многугулен) P/M | JUS N.C3.201 |

8. Електроенергетика
Инсталационен вод со изолација и
плашт од PVC маса PGP JUS N.C3.220
9. Електроенергетика
Вод со PVC изолација за при-
клучок на апарати P/L JUS N.C3.300
10. Електроенергетика
Лесен вод со PVC изолација и со
плашт за преносни трошила
PP/L JUS N.C3.301
11. Електроенергетика
Вод со PVC изолација за све-
тилки SP JUS N.C3.310
12. Електроенергетика
Автомобилски инсталационен вод
со PVC изолација AP JUS N.C3.320
13. Телекомуникации
Разводен инсталационен кабел за
внатрешно положување со изола-
ција и плашт со PVC маса
TR 49 JUS N.C4.240

Наведените стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 15 ноември 1955 година.

III. Од денот на влегувањето во сила на овие стандарди престануваат да важат одредбите, што се однесуваат за означување на изолираните спроводници, од „Уредбата за изработка и употреба на голи и изолирани електрични водови и изолирани цевки во Кралевина Југославија — Јелко“.

Бр. 2138
13 октомври 1955 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

500.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54) и точ. 2 од одделот 1 главата XV на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ распишува

ДОПОЛНЕНИЕ НА ШЕСТИОТ КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Во точ. 14 на Шестиот конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), се придава нова реченица која гласи: „По исклучок, шеќераните и уљарите можат ова барање да го подадат до 15 ноември 1955 година“.

О. бр. 29
6 октомври 1955 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

Согласен:
Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за дополнување на Списокот за видовите стоки и коефициентите за пресметување на разликата во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/55) се поткраднала долу приведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ

Во точ. 1 место бројот „137“ треба да стои бројот „146“.

Од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, 6 октомври 1955 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за правниот совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55), а во врска со точ. I под б) од Одлуката за овластување Координациониот одбор да донесува решенија по работите од надлежноста на Сојузниот извршен совет и чл. 32 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ СОВЕТ

1) Според својата положба членови на Правниот совет (чл. 2 од Уредбата за правниот совет) се и тсв:

Претседател на Советот:

Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот извршен совет,

Заменици на Претседателот на Советот:

др Леон Гершиковиќ, секретар за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет,

др Јован Ѓорѓевиќ, секретар за законодавство и организација во Сојузниот извршен совет,

Членови на Советот:

др Никола Балог, секретар за стопански прописи во Сојузниот извршен совет,

др Милан Бартош, главен правен советник во Државниот секретаријат за надворешни работи,

др Федор Базала, државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет,

Никола Срзентиќ, секретар за правосудни работи во Сојузниот извршен совет, и

Милорад Вучковиќ, државен советник во Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет.

2) За други членови на Правниот совет се именуваат, и тоа:

Миле Бабиќ, секретар за законодавство и организација во Извршниот совет на НР Хрватска,

др Борислав Благојевиќ, професор на Правниот факултет во Белград,

Неда Божиновиќ, сојузен државен секретар за работи на општата управа и за буџет,

др Алојз Финжгар, професор на Правниот факултет во Љубљана,

Јосип Глобевник, секретар за законодавство и организација во Извршниот совет на НР Словенија,

др Александар Голдштајн, претседател на Сојузниот стопански суд,

др Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје,

др Јосип Хричевиќ, претседател на Сојузниот врховен суд,

Петар Ивиќевиќ, шеф на Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет,

др Стеван Јакшиќ, професор на Правниот факултет во Сараево,

Брана Јевремовиќ, сојузен јавен обвинител,
Миленко Кангрѓа, секретар за законодавство и
организација во Извршниот совет на НР Србија,
Сломон Конфорти, секретар за законодавство
и организација на Извршниот совет на НР Босна и
Херцеговина,

др Михаило Константиновиќ, професор на
Правниот факултет во Белград,

Перо Коробар, секретар за законодавство и ор-
ганизација во Извршниот совет на НР Македонија,

Миливоје Ковачевиќ, секретар на Народниот
одбор на Околицата Белград,

др Иво Крбек, професор на Правниот факултет
во Загреб,

Владо Николиќ, помошник на секретарот на
Сојузниот извршен совет,

Негослав Оцокољиќ, правен советник во Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи,

Андрија Пејовиќ, сојузен државен потсекретар
за внатрешни работи,

Јерко Радмиловиќ, народен пратеник на Со-
јузната народна скупштина,

Милош Радовиќ, сојузен јавен правобранител,
Радош Рајчевиќ, полковник на ЈНА,

др Павла Растовчан, професор на Правниот фа-
култет во Загреб,

др Јован Стефановиќ, професор на Правниот
факултет во Загреб,

др Никола Стјепановиќ, професор на Правниот
факултет во Белград,

др Анте Стокиќ, адвокат од Загреб,

др Ладо Бавпетик, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана,

др Јоже Вилфан, генерален секретар на Прет-
седателот на Републиката,

Драгутин Вучиниќ, секретар за законодавство
и организација во Извршниот совет на НР Црна
Гора,

Душан Вуковиќ, секретар за пазарот и цените
во Сојузниот извршен совет.

3) Должноста секретар на Советот ќе ја врши
членот на Советот др Федор Базала.

Сојузен извршен совет

Б. бр. 1716
12 октомври 1955 година
Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Брз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за Инсти-
тутот за напоредно право („Службен лист на
ФНРЈ“, бр. 33/55), а во врска со чл. 1 под 6) од Од-
луката за овластување Координациониот одбор да
донесува решенија по работите од надлежноста на
Сојузниот извршен совет и чл. 32 од Уредбата за
организацијата и работењето на Сојузниот извршен
совет, Координациониот одбор на Сојузниот извр-
шен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАПОРЕДНО ПРАВО

За членови на Советот на Институтот за напо-
редно право се именуваат, и тоа:

за Претседател на Советот:

др Милан Бартош, државен советник во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи,

за членови на Советот:

др Бертолд Ајзнер, професор на Правниот фа-
култет во Загреб,

др Борислав Благојевиќ, професор на Правниот
факултет во Белград,

др Јован Ѓорѓевиќ, секретар за законодавство и
организација на Сојузниот извршен совет,

др Александар Голдштајн, претседател на Со-
јузниот стопански суд,

др Јосип Хрнчевиќ, претседател на Сојузниот
врховен суд,

др Нато Катичиќ, адвокат и научен соработник
на Јадранскиот институт,

др Михаило Константиновиќ, професор на Прав-
ниот факултет во Белград,

др Иво Крбек, професор на Правниот факул-
тет во Загреб,

др Радомир Лукиќ, професор на Правниот фа-
култет во Белград,

др Иво Политео, адвокат во Загреб,

Никола Срзентиќ, секретар за правосудни ра-
боти во Сојузниот извршен совет,

др Никола Стјепановиќ, професор на Правниот
факултет во Белград,

др Макс Шнудерл, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана,

Милорад Вучковиќ, државен советник во Се-
кретаријатот за законодавство и организација на
Сојузниот извршен совет,

др Милован Зоричиќ, судија на Меѓународниот
суд за правда во Хаг и дописник на Југословенска-
на академија на науките.

Сојузен извршен совет

Б. бр. 1717
12 октомври 1955 година
Белград

Потпретседател,
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
492. Уредба за дополнување на Уредбата за ор- ганизацијата и работењето на Сојузниот извршен совет — — — — —	733
493. Уредба за Институтот за меѓународна по- литика и стопанство — — — — —	733
494. Уредба за формирање фондови за уна- предување шумарството и за управување со тие фондови — — — — —	734
495. Уредба за звањата и платите на службе- ниците од геодетската струка во геодет- ската служба — — — — —	736
496. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за работните односи и платите на уметниците и помошниот уметнички персонал — — — — —	737
497. Наредба за сеидбата на култури во поте- сниот државен граничен појас — — — — —	738
498. Решение за пуштање во оптек пригодна поштенска марка по повод десетгодишни- ната од постоењето на Организацијата на Обединетите нации — — — — —	738
499. Решение за југословенските стандарди за електрични спроводници изолирани со поливинил маса — — — — —	738
500. Дополнување на Шестиот конкурс за да- вање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд — — — — —	739
Исправке на Решението за дополнување на Списокот за видовите стоки и коефици- ентите за персонување на разликата во цените при увозот — — — — —	739